



**ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**

Градоначалник

“Светозар Марковиќ“ бр.1, 2320 Делчево Тел./Факс: +389(0)33  
550 e-mail: info@delcevo.gov.mk www.delcevo.gov.mk



411

Врз основа на глава 5 точка 2 и 3 од Законот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 225/20 ), Барање за одобрување од мај 2021 г поднесено преку системот е – урбанизам на 31.05.2021 г,и член 63 од Законот за Локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002) на ден 28.10.2021 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО -  
УП 1 - 08- 4 од 01,11.2021 година

**РЕШЕНИЕ**

со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 1292 КО ОЧИПАЛА ,Општина Делчево со намена: Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија-фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 0,5MW) т.бр 03-154/2021 изработена од ДПТУ ИДЕА – консалтинг доел – Струмица – од октомври 2021 г изработена од Друштво за производство, трговија, услуги и инженеринг ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Лиценца бр.0081 издадена на 24.07.2014 г

**Образложение**

Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 1292 КО ОЧИПАЛА, Општина Делчево со намена: Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија-фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 0,5MW) т.бр 03-154/2021 од октомври 2021 г изработена од Друштво за производство, трговија, услуги и инженеринг ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Лиценца бр. 0081 издадена на 24.07.2014 г

Постапка во систем 37348

Со барањето е приложена следната документација и докази:

- Проектна програма тех.бр. 03-154/2021 од октомври 2021 г
- Барање за одобрување од јули 2021 г поднесено преку системот е – урбанизам на 29.07.2021 г
- Полномошно бр 3244/2021 од 15.06.2021 г
- Одлука од совет бр 09-955/1 од 27.05.2021г
- Одлука од совет бр 09-1195/1 од 08.07.2021г
- Услови за планирање на просторот т.бр. У21321 август 2021 г
- Решение за услови за планирање УП1 – 15 1176/2021 од 18.08.2021 г

- Имотен лист бр 1105-8528/2021 од 27.10.2021
- Предлог за одобрување УП1 08-4 од 28.10.2021 г

Градоначалникот на Општина Делчево по извршениот увид во приложената документација и предлогот од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-4 од 28.10.2021 г констатира дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање ( Службен весник на Република С Македонија бр 32/20 ) и донесе решение како во диспозитивот.

#### УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

изработил:

диа Горан Петровски

одобрил

Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Градоначалник

Горан Трајковски